

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2025 година,
со извештај на независниот ревизор

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2025 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 5
БИЛАНС НА УСПЕХ	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	9
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	10
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	11 - 28
Додатоци	
Додаток 1 - Годишен извештај за работа	
Додаток 2 - Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерот и Одборот на директори на САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на САФЕ ЛИФЕ АД Скопје, коишто го вклучуваат извештајот за финансиска состојба заклучно со 31.12.2025 година, билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш, и белешките кон финансиските извештаи, вклучувајќи и информации за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, придружните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на САФЕ ЛИФЕ АД Скопје заклучно со 31 декември 2025 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија, објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 273 од 2024 година. Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот *Одговорности на ревизорите за ревизијата на финансиските извештаи* од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс за етика за професионалните сметководители издание 2023 година, објавени во објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 273 од 2024 година, и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овој Кодекс. Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Одговорност на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и за таква внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна да се овозможи подготовка на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работењето или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина не содржат материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат од измама или грешка и се смета дека се материјални ако, поединечно или во вкупен износ, од нивв може разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни за да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешните контроли.
- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско

мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.

- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали финансиските извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Ги известивме оние кои се задожени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификувавме во текот на ревизијата.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 240 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2025 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на САФЕ ЛИФЕ АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2025 година.

Овластен ревизор

Владимир Иветиќ

Дрезденска бр. 52 Скопје
27 февруари 2026 година

Друштво за ревизија
ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Скопје

Управител

Љупчо Пецев



САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ за годината што заврши на 31 декември 2025 година

во илјади денари	Белешки	2025	2024
Приходи од продажба	6	22.942	22.321
Останати оперативни приходи	7	685	765
Вкупно оперативни приходи		23.627	23.086
Потрошени материјали и ситен инвентар	8	-74	-74
Трошоци за вработените	9	-3.430	-2.751
Амортизација	14	-26	-27
Набавна вредност на продадени стоки		-	-
Останати оперативни расходи	10	-19.162	-19.654
Вкупно оперативни расходи		-22.692	-22.506
Добивка од оперативно работење		935	580
Финансиски приходи	11	-	3
Финансиски расходи	11	-17	-26
Добивка пред оданочување		918	557
Данок на добивка	12	-462	-404
Добивка по оданочување		456	153
Основна заработувачка по акција во денари	13	30.400	10.200

Одборот на директори на САФЕ ЛИФЕ АД Скопје ги усвои финансиските извештаи на 20 февруари 2026 година

Главен извршен директор

Татјана Анѓушева Страхилов



Белешките содржани од страна 11 до 28 се составен дел на овие финансиски извештаи

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2025 година

во илјади денари	Белешки	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Добивка по оданочување		456	153
Останата сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		-	-
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка		<u>-</u>	<u>-</u>
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		<u>456</u>	<u>153</u>

Белешките содржани од страна 11 до 28 се составен
дел на овие финансиски извештаи

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на 31 декември 2025 година

во илјади денари	Белешки	2025	2024
СРЕДСТВА			
Материјални средства	14	78	63
Нематеријални средства	14	-	-
Вкупно долгорочни средства		78	63
Залихи		-	-
Побарувања од купувачи	15	1.771	1.868
Побарувања за аванси		-	-
Останати краткорочни побарувања	16	65	26
Краткорочни финансиски средства	17	-	-
Активни временски разграничувања		-	15
Парични средства	18	2.251	2.841
Вкупно тековни средства		4.087	4.750
ВКУПНО СРЕДСТВА		4.165	4.813
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		922	922
Сопствени акции		-	-
Законски и други резерви		223	223
Ревалоризациони резерви		-	-
Акумулирана добивка		678	222
Вкупно капитал и резерви		1.823	1.367
Долгорочни кредити		-	-
Обврски спрема добавувачи	19	1.771	2.876
Останати краткорочни обврски	20	571	570
Обврски за аванси и депозити		-	-
Краткорочни финансиски обврски		-	-
Пасивни временски разграничувања		-	-
Вкупно тековни обврски		2.342	3.446
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		4.165	4.813

Белешките содржани од страна 11 до 28 се составен дел на овие финансиски извештаи

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината што заврши на 31 декември 2025 година**

2025 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Ревалор. резерви	Акумулир. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2025	922	-	223	-	222	1.367
Сеопфатна добивка						
Добивка за 2025 година					456	456
Друга сеопфатна добивка						-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	456	456
Трансакции со сопствениците						
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
Распределено за дивиденда	-	-	-	-		0
Издвоено за законски резерви						
Усогласувања	-	-	-	-		0
Состојба 31.12.2025	922	0	223	0	678	1.823

2024 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Ревалор. резерви	Акумулир. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2024	922	-	223	-	1.170	2.315
Сеопфатна добивка						
Добивка за 2024 година					153	153
Друга сеопфатна добивка						-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	153	153
Трансакции со сопствениците						
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
Распределено за дивиденда	-	-	-	-	-1.100	-1.100
Издвоено за законски резерви						
Усогласувања	-	-	-	-	-1	-1
Состојба 31.12.2024	922	0	223	0	222	1.367

Белешките содржани од страна 11 до 28 се составен
дел на овие финансиски извештаи

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината што заврши на 31 декември 2025 година

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
А. Парични текови од деловни активности		
Добивка по оданочување	456	153
Амортизација	26	27
Добивка / загуба од продажба на основни средства и неотпишана вредност на расходувани основни средства	-	-
Залихи	-	-
Побарувања од купувачи	97	259
Останати краткорочни побарувања	-39	80
Побарувања за аванси и депозити	-	-
Активни временски разграничувања	15	-
Обврски спрема добавувачи	-1.105	157
Останати краткорочни обврски	1	-15
Обврски за аванси и депозити	-	-
Пасивни временски разграничувања	-	-
Усогласувања	-	-1
Нето парични текови од деловни активности	-549	660
Б. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни средства	-41	-43
Набавки на нематеријални средства	-	-
Приливи од продадени материјални средства	-	-
Одлив од вложувања расположливи за продажба	-	-
Прилив од краткорочни финансиски вложувања	-	-
Нето парични текови од инвестициони активности	-41	-43
В. Парични текови од финансиски активности		
Прилив од краткорочни финансиски обврски	-	-
Прилив од нова емисија на акции	-	-
Откупени сопствени акции	-	-
Исплатена дивиденда на акционерите	-	-1.100
Нето парични текови од финансиски активности	0	-1.100
НАМАЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	-590	-483
Парични средства на почетокот на годината	2.841	3.324
Парични средства на крајот на годината	2.251	2.841

Белешките содржани од страна 11 до 28 се составен дел на овие финансиски извештаи

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

1.1. Акционерско друштво за застапување во осигурувањето САФЕ ЛИФЕ АД Скопје основано е и работи во Република Северна Македонија. Краткото име на Друштвото е САФЕ ЛИФЕ АД Скопје.

Приоритена дејност што ја обавува САФЕ ЛИФЕ АД Скопје е застапување во осигурување и осигурителни посредници.

1.2. Акционерската главнина на САФЕ ЛИФЕ АД Скопје се состои од 15 обични акции со вкупна номинална вредност од 15.000 евра. Номиналната вредност на една акција изнесува 1.000 евра.

Во рамките на акционерската главнина на САФЕ ЛИФЕ АД Скопје нема приоритетни акции.

1.3. Единствен акционер во САФЕ ЛИФЕ АД Скопје е SAFE LIFE BETEILIGUNGSEVERVALTUNGS GMBH, Австрија.

1.4. На ден 31.12.2025 година бројот на вработените во САФЕ ЛИФЕ АД Скопје изнесуваше 3 лица (3 лица на 31.12.2024).

1.5 Седиштето на Друштвото е на улица Пиринска бр.23, Центар, Скопје.

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на САФЕ ЛИФЕ АД Скопје се подготвени во согласност со меѓународните стандарди за финансиско известување за мали и средни субјекти што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија.

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Меѓународните стандарди за финансиско известување за мали и средни субјекти што се применуваат во Република Северна Македонија се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Северна Македонија број 75 од 3 април 2024 година, а се во примена од 01 јануари 2025 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при подготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Приходите од продажба на услуги се мерат според објективната вредност на надоместокот кој е примен или се побарува. Приходите од продажба на услуги се признаваат во моментот на извршување на услугите.

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се евидентират на товар на расходите во периодот на нивното настанување.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.5. Основни средства

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на основните средства се состои од фактурната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Основните средства се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот потполн отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на основни средства се книжи во корист на добивка од продажба, а негативната разлика се книжи на товар на загуба од продажба. Неотпишаната вредност на отуѓените и расходувани основни средства се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

3.6. Амортизација

Набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Стапките што се применуваат за амортизација на основните средства што ги поседува САФЕ ЛИФЕ АД Скопје се како што следи:

Компјутерска опрема со софтвер	25%
--------------------------------	-----

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи 20%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

3.7. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.8. Побарувања по основ на продажба

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања за извршените услуги, намалени за исправка на вредноста за ненаплатливите побарувања. Исправката на вредноста на сите побарувања кои се сметаат за ненаплативи се врши врз основа на проценка на крајот од годината. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.9. Парични средства

Паричните средства се состојат од парични средства на жиро сметки во банките, денарска благајна и други парични средства.

3.10. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на извештајот на финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од финансиските приходи и финансиските расходи.

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.11. Капитал, резерви и акумулирани добивки

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Законски резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето на Друштвото.

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува акумулираната добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.12. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.13. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2024 година).

3.14. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при престанок на работниот однос

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат или им престанува работниот однос поради технолошки, организациони или економски причини им исплаќа соодветен надомест. Друштвото нема направено резервирање за овие права на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

3.15. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.16. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје во своето работење стапува во меѓународни трансакции во мал обем. Поради тоа, Друштвото не е изложено на ризик поврзан со можните флуктации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје не е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што не поседува вложувања расположливи за продажба.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од еден купувач, но ризикот од ненаплатливост е минимален поради добрата репутација и бонитетот на купувачот.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото не е изложено на ризик од промени на каматните стапки бидејќи во своето работење не користи кредити од банките.

4.4. Ризик од ликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Главниот извршен директор на САФЕ ЛИФЕ АД Скопје е надлежен за следење на кредитната задолженост.

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4.6. Даночен ризик

Македонската даночна регулатива е подложна на чести промени и различни толкувања. Даночните власти во Република Северна Македонија можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

5. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

5.1. Ризик од финансирање

Ризикот од финансирање прикажан преку показателот на кредитната задолженост е како што следи:

во илјади денари	2025	2024
Обврски по кредити и позајмици	-	-
Парични средства	-2.251	-2.841
Нето обврски по кредити	-2.251	-2.841
Капитал и резерви	1.823	1.367
% на кредитна задолженост	-	-

Поради тоа што САФЕ ЛИФЕ АД Скопје не користи кредити од банките за финансирање на своето работење, Друштвото не е кредитно задолжено и не е изложено на ризик од финансирање.

5.2. Ризик од девизни курсеви

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки на странски пазари, во мал обем и поради тоа истото е изложено на минимален ризик од промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2025 и 2024 година по валути е следната.

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2025	2024	2025	2024
ЕУР	-	-	263	1.117
УСД	-	-	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>263</u>	<u>1.117</u>

Сензитивна анализа

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2025	2024	2025	2024
ЕУР	-26	-112	26	112
УСД	-	-	-	-
	<u>-26</u>	<u>-112</u>	<u>26</u>	<u>112</u>

5.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следи:

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2025	2024
Финансиски средства		
Некаматносни		
Парични средства	2.251	2.841
Побарувања од купувачи	1.771	1.868
Останати побарувања	65	26
Краткорочни финансиски средства	-	-
Вложувања расположливи за продажба	-	-
	4.087	4.735
Каматносни со променлива камата		
Парични средства	-	-
Депозити во банки	-	-
	0	0
Каматносни со фиксна камата		
Депозити во банки	-	-
	-	-
	4.087	4.735
Финансиски обврски		
Некаматносни		
Обврски спрема добавувачи	1.771	2.876
Краткорочни финансиски обврски	-	-
Останати тековни обврски	571	570
Вкупно	2.342	3.446
Каматносни со променлива камата		
Обврски по кредити	-	-
	-	-
	2.342	3.446

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	зголемување		намалување	
	2025	2024	2025	2024
Дадени депозити	-	-	-	-
Земени кредити	-	-	-	-
	0	0	0	0

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5.4. Ризик од ликвидност

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година:

31.12.2025 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Краткорочни финансиски обврски	-	-	-	-	0
Обврски спрема добавувачи	1.771	-	-	-	1.771
Останати обврски	571	-	-	-	571
	<u>2.342</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.342</u>

31.12.2024 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Краткорочни финансиски обврски	-	-	-	-	0
Обврски спрема добавувачи	2.876	-	-	-	2.876
Останати обврски	570	-	-	-	570
	<u>3.446</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.446</u>

Следната табела дава приказ на старосната структура на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година:

31.12.2025 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	2.251	-	-	-	2.251
Побарувања од купувачи	1.771	-	-	-	1.771
Останати побарувања	65	-	-	-	65
Краткорочни финансиски средства	-	-	-	-	0
	<u>4.087</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.087</u>

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31.12.2024 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	2.841	-	-	-	2.841
Побарувања од купувачи	1.868	-	-	-	1.868
Останати побарувања	26	-	-	-	26
Краткорочни финансиски средства	-	-	-	-	0
	<u>4.735</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.735</u>

6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2025	2024
Приходи од провизии за осигурителни услуги	22.942	22.321
Останати приходи од продажба	-	-
Вкупно	<u>22.942</u>	<u>22.321</u>

7. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2025	2024
Приходи од продажба на основни средства	-	-
Приходи од организирани обуки за осигурување	685	765
Вкупно	<u>685</u>	<u>765</u>

8. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	2025	2024
Потрошени суровини и материјали	71	66
Потрошени резервни делови	-	-
Отпис на ситен инвентар	3	8
Вкупно	<u>74</u>	<u>74</u>

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Бруто плати	3.233	2.513
Други надоместоци за вработените	197	238
Вкупно	<u>3.430</u>	<u>2.751</u>

10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Трошоци за енергија	55	61
Трошоци за транспортни услуги и ПТТ	236	232
Трошоци за наемнини	1.342	1.312
Трошоци за реклама	16	35
Репрезентација, спонзорства, донации	358	556
Трошоци за такси и надоместоци	237	221
Трошоци за договор на дело	12.977	12.670
Трошоци за консултантски услуги	36	975
Трошоци за службени патувања	12	33
Трошоци за семинари и обуки	3.004	2.877
Трошоци за сметководствени услуги	80	140
Трошоци за банкарски услуги	68	81
Останато	741	461
Вкупно	<u>19.162</u>	<u>19.654</u>

11. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ / РАСХОДИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Приходи од камати	-	-
Позитивни курсни разлики	-	3
Останати финансиски приходи	-	-
Вкупно финансиски приходи	<u>0</u>	<u>3</u>
Расходи за камати	-	-
Негативни курсни разлики	-17	-26
Вкупно финансиски расходи	<u>-17</u>	<u>-26</u>
Нето финансиски приходи / расходи	<u>-17</u>	<u>-23</u>

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

12. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Добивка пред оданочување	918	557
Даночно непризнаени расходи	3.704	3.481
Даночна основа	<u>4.622</u>	<u>4.038</u>
Намалување на даночната основа	-	-
Даночна основа по намалување	<u>4.622</u>	<u>4.038</u>
Данок на добивка по стапка од 10%	462	404
Намалување на пресметаниот данок	-	-
Данок на добивка по намалување	<u>462</u>	<u>404</u>
Ефективна даночна стапка	<u>50,35%</u>	<u>72,50%</u>

13. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	456	153
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	<u>15</u>	<u>15</u>
Основна заработувачка по акција во денари	<u>30.400</u>	<u>10.200</u>

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради фактот дека САФЕ ЛИФЕ АД Скопје нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што САФЕ ЛИФЕ АД Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

14. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Набавната вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста е како што следи:

2025 година

во илјади денари	Земјинште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна вредност						
Состојба 01.01.2025	-	-	493	-	493	-
Нови набавки	-	-	41	-	41	-
Раскнижување	-	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-	-	-	-	0	-
Состојба 31.12.2025	-	-	534	-	534	0
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2025	-	-	430	-	430	-
Амортизација	-	-	26	-	26	-
Расходување и продажба	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2025	-	-	456	-	456	0
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА						
31.12.2025	-	-	78	-	78	-

2024 година

во илјади денари	Земјинште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна вредност						
Состојба 01.01.2024	-	-	450	-	450	-
Нови набавки	-	-	43	-	43	-
Раскнижување	-	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-	-	-	-	0	-
Состојба 31.12.2024	-	-	493	-	493	0
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2024	-	-	403	-	403	-
Амортизација	-	-	27	-	27	-
Расходување и продажба	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2024	-	-	430	-	430	0
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА						
31.12.2024	-	-	63	-	63	-

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Побарувања од купувачи во земјата	1.771	1.868
Побарувања од купувачи во странство	-	-
Вкупно побарувања од купувачи - бруто	<u>1.771</u>	<u>1.868</u>
Исправка на вредност	-	-
Вкупно побарувања од купувачи - нето	<u>1.771</u>	<u>1.868</u>

16. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	-	6
Побарувања од вработените	65	20
Вкупно	<u>65</u>	<u>26</u>

17. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Краткорочни позајмици	-	-
Орочени депозити во банки	-	-
Камати на орочени депозити	-	-
Вкупно	<u>0</u>	<u>0</u>

18. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Жиро сметка	2.251	2.841
Денарска благајна	-	-
Девизна сметка	-	-
Останати парични средства	-	-
Вкупно	<u>2.251</u>	<u>2.841</u>

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

19. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2025	2024
Обврски спрема добавувачи во земјата	1.508	1.117
Обврски спрема добавувачи во странство	263	1.759
Обврски за нефактурирани стоки, материјали и услуги	-	-
Вкупно	1.771	2.876

20. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2025	2024
Обврски за данок на додадена вредност	48	203
Обврски за данок на добивка	46	-
Обврски за бруто плати	269	172
Обврски за персонален данок на доход	165	193
Обврски спрема вработените	6	-
Останато	37	2
Вкупно	571	570

21. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	2025	2024
EUR	61,4950	61,4950
USD	52,3050	58,8807

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

22. САЛДА И ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Салдата и трансакциите меѓу САФЕ ЛИФЕ АД Скопје и неговиот единствен акционер SAFE LIFE BETEILUNGSEVERVALTUNGS GMBH, Австрија се прикажани во следната табела:

во илјади денари	2025	2024
Побарувања од купувачи	-	-
Останати краткорочни побарувања	-	-
Краткорочни финансиски побарувања	-	-
Вкупно тековни средства	0	0
Обврски спрема добавувачи	-	790
Останати краткорочни обврски	-	-
Краткорочни финансиски обврски	-	-
Вкупно тековни обврски	0	790
Приходи од продажба	-	-
Останати оперативни приходи	-	-
Приходи од камати	-	-
Вкупно приходи	0	0
Набавки на услуги	-	790
Расходи за камати	-	-
Вкупно трансакции од набавки и расходи	0	790

23. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2025 година спрема САФЕ ЛИФЕ АД Скопје не се покренати судски постапки од кои може да произлезат материјално значајни обврски.

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје на 31.12.2025 година нема обврска по основ на издадени гаранции од банки.

24. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА

По датумот на билансот на состојбата не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

До Друштво за ревизија ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје

Писмо со изјави

Ова писмо со изјави го даваме во врска со вашата ревизија на финансиските извештаи на САФЕ ЛИФЕ АД Скопје за годината завршена на 31 декември 2025 година за целите на изразување на мислење за тоа дали финансиските извештаи се презентирани објективно, од сите материјални аспекти, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Според нашето најдобро знаење и верување Ние потврдуваме дека:

1. Ги имаме исполнето нашите одговорности, како што е наведено во писмото за ревизорско ангажирање, за подготовка на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, особено дека финансиските извештаи се објективно прикажани во согласност со истите.
2. Значајните претпоставки користени од наша страна при правење на сметководствени проценки, вклучувајќи ги и оние измерени според објективна вредност, се разумни.
3. Меѓусебните односи и трансакции со поврзаните страни се соодветно евидентирани и обелоденети во согласност со барањата на сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.
4. По датумот на финансиските извештаи не се случиле настани што треба да се обелоденат во финансиските извештаи.
5. Ги имаме евидентирано или обелоденето, како што е соодветно, сите обврски како фактички, така и неизвесни.
6. Друштвото има задоволително право на сопственост над сите средства и нема товари или права на задржување на средствата на Друштвото.
7. Немаше непочитување на барањата на регулативните тела кои би можеле да имаат материјален ефект врз финансиските извештаи.
8. Со состојба 31.12.2025 година не се покренати судски постапки против Друштвото. Судски постапки не се покренати против Друштвото ни до денот на потпишување на ова писмо со изјави.
9. Сите трансакции се евидентирани во сметководствената евиденција и се одразени во финансиските извештаи.
10. Ви обезбедивме: пристап до сите информации за кои знаевме дека се релевантни за подготовка на финансиските извештаи како што се евиденција, документи и други прашања; дополнителни информации кои ги побаравте од нас за целта на ревизијата; неограничен пристап до лица во рамките на Друштвото од кои утврдивте дека е потребно да прибавите ревизорски докази.

11. Одговорни сме за дизајнирањето, примената и одржувањето на интерните контроли за спречување на измама.
12. Немаше случаи на измами кои би можеле да имаат влијание врз Друштвото, а кои би можеле да ги вклучат: раководството, вработените кои имаат значајна улога во интерните контроли или други чија измама може да има материјални ефекти на финансиските извештаи.
13. Немаме сознанија за некоја наводна измама или сомневање за измама, кои што би влијаеле на финансиските извештаи на Друштвото, а се пренесени од страна на вработени, поранешни вработени, аналитичари, регулатори или други.

27.02.2026 година

Главен извршен директор

Татјана Анѓушева Страхилов

